



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец СЕПТЕМВРИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа	208/21 од 06.09.2021	14.09.2021	Целата уредба	Одредбите од оваа уредба ќе отпочнат да се применувата од 1 јануари 2022 година.	Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.
2	Одлука за начинот на користење и одржување на службените возила Закон за Владата на Република Македонија	214/21 од 15.09.2021	16.09.2021	Целата одлука	16.09.2021	Со оваа одлука се утврдуваат начинот на користење и одржување на службените возила кои се во сопственост, односно се користат во министерствата и другите органи на државната управа.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Закон за управување со пакување и отпад од пакување	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Со овој закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при производство, пуштање на пазар и постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во процесот на производство и пуштање на пазар на пакувањето, барањата за собирање, повторна употреба, преработка, рециклирање и отстранување, како и други услови за постапување со отпадот од пакување, известувањето и економските инструменти за постигнување на целите за собирање, преработка и рециклирање на отпадот од пакување.
4	Закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето услуги во државната служба („Службен весник на Република Македонија“ број 69/13 и 193/15)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува процедура за надворешна проверка на примената на заедничката рамка за процена, контакт - точка и ресурсен центар за воведување на заедничката рамка за процена
5	Закон за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва а („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 8/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 290/20)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Со одредбите од овој закон се пропишуваат одредби за поедноставеното друштво со ограничена одговорност.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
6	Закон за изменување на Законот за метрологија („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2002, 84/2007, 120/2009, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14, 192/15, 53/16 и 64/18)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	
7	Закон за изменување и дополнување на Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ број 215/15)(„Службен весник на Република Македонија“ број 215/15)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Со одредбите од овој закон се пропишуваат прекршочни одредби.
8	Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија а („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 77/21)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целата програма	24.09.2021	Со одредбите од овој закон се пропишуваат прекршочни одредби.
9	Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на Трговскиот регистар и Регистар на други правни лица а („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 122/21)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целата програма	24.09.2021	Со одредбите од овој закон се пропишуваат прекршочни одредби.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
10	Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува статусот на вработените во Центарот кои вршат административни работи, статусот на вработените кои вршат работи од работните места поврзани со функционирањето на единствениот комуникациско-информативен систем со единствен број на повик - јавување во случај на ризици, опасности и други несреќи на целата територија на Републиката.
11	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	
12	Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20)	215/21 од 16.09.2021	24.09.2021	Целиот закон	24.09.2021	Измените и дополнувањата на овој закон се однесуваат на престанувањето на работниот однос на административниот службеник по сила на закон.
13	Закон за дополнување на Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009)	215/21 од 16.09.2021	16.09.2021	Целата одлука	01.10.2021	Со одредбите од овој закон се дополнуваат со одредба која се однесува на каматата, со тоа што кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да тече.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
14	Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 42/20 и 74/21)	215/21 од 16.09.2021	16.09.2021	Целиот закон	16.09.2021	
15	Автентично толкување на членот 21 став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ“ бр.112/14, 44/15, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.158/19, 232/19, 275/19, 290/20 и 151/21)	215/21 од 16.09.2021	16.09.2021	Целиот акт	16.09.2021	Одредбите на членот 135 ставови 1 и 2 треба да се толкуваат така што, утврдените процентите, претставуваат проценти за зголемување во вид на додаток на плата, за видот, природата и сложеноста на работите и задачите што се извршуваат од припадниците на судската полиција.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
16	Автентично толкување на членот 135 ставови 1 и 2 од Законот за судска служба („Службен весник на РМ“ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18)	215/21 од 16.09.2021	16.09.2021	Целиот акт	16.09.2021	Одредбата од членот 21 став (1) точка 4) треба да се толкува така што, приход од авторски хонорар исплатен од резидент не се однесува на приход од користење на сродни права за чие користење, меѓу другите се и радиодифузните организации кои набавуваат странска програма врз основа на договор за лиценца и истата одредба има влијание дополнително и на постапките кои се однесуваат на задршка на данок за овој вид на приход, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се започнати по членот 29-б став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93,13/14) и не се завршени, а се однесуваат за радиодифузни организации кои емитуваат телевизиска програма.
17	Закон за управување со отпадот	216/21 од 17.09.2021	25.09.2021	Целиот закон	25.09.2021	Со овој закон се уредуваат начелата и целите за управување со отпад, стратегиите, плановите и програмите за управување со отпадот, правата и обврските на равните и физичките лица во врска со управувањето со отпадот, начинот и условите под коишто може да се врши собирање, транспортирање, повторна потреба, третман, складирање, преработка и отстранување на отпадот, увозот, извозот и транзитот на отпадот, воспоставување на информативниот систем, како и финансирањето и надзорот над управувањето со отпадот.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
18	Закон за управување со дополнителни текови на отпад	216/21 од 17.09.2021	25.09.2021	Целиот закон	01.01.2023	Со овој закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето преку спречување или намалување на негативните влијанија од оздавањето и постапувањето со отпаден текстил, гуми, масла и возила, што треба да се исполнат при производството на текстил, гуми, масла и возила и собирање, повторна употреба, третман, преработка и отстранување на отпадот кој се создава од нив во тек на нивниот животен век, како и другите прашања поврзани со постапувањето со отпаден текстил, гуми, масла и возила од страна на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во постапките на производство и постапувањето со истите.
19	Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/15) Закон за вработените во јавниот сектор	217/21 од 20.09.2021	21.09.2021	Целиот правилник	20.09.2021	
20	Правилник за предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела или канцеларии на Европската унија или други меѓународни организации, институции, тела, мисии и проекти Закон за јзвното обвинителство	217/21 од 20.09.2021	28.09.2021	Целиот правилник	28.09.2021	Со овој правилник се уредува начинот на предлагање, размена и упатување на јавен обвинител во институции, агенции, тела или канцеларии на Европската Унија или други меѓународни организации, институции, тела, мисии и проекти.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
21	Правилник за начинот на доделување стишенција на јавните обвинители Закон за јавно обвинителство	217/21 од 20.09.2021	28.09.2021	Целиот правилник	Ќе започне со примена 30 дена по одобрените средства за стипендирање.	Со овој правилник се уредува начинот на доделување на стипендија на јавен обвинител, односно школарина, надомест за стручно усовршување, надомест за учество, сместување и патни трошоци за стручно усовршување.
22	Правилник за дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2015, 64/2015, 96/2015, 125/2015,191/2015, 187/2016, 146/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/2019, 198/2019, 63/2020 и 202/2020) Закон за здравствено осигурување	217/21 од 20.09.2021	20.09.2021	Целиот правилник	Ќе се применува се до донесување на решение за дополнителен упис во матичната книга на родените за секое лице поединечно, согласно одредбите од Законот за матичната евиденција и од Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени.	
23	Правилник за изменување на Правилникот за образецот на извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања и извештај за примени донации на трансакциската сметка за финансирање на изборна кампања а („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 80/20)а („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 80/20) Изборен законик	218/21 од 21.09.2021	22.09.2021	Целиот правилник	22.09.2021	
24	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.225/20) Закон за урбанистичко планирање	219/21 од 23.09.2021	24.09.2021	Целиот правилник	24.09.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
25	Правилник за Методологијата за изработка на планските документи за регионален развој Закон за рамномерен регионален развој	219/21 од 23.09.2021	24.09.2021	Целиот правилник	24.09.2021	Со овој правилник се пропишува Методологијата за изработка на планските документи за регионален развој, односно на Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија и Програмата за развој на планскиот регион.
26	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временски мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - Cov - 2, случаите и временскиот период на нивната примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21, 193/21, 199/21 и 204/21)	220/21 од 24.09.2021	24.09.2021	Целата одлука	24.09.2021	
27	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19, 116/19 и 234/20) Закон за заштита на децата	222/21 од 29.09.2021	30.09.2021	Целиот правилник	30.09.2021	